

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (13) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 5 октомври 2020 година донесе

РЕШЕНИЕ **за усвојување на приговор**

1. Приговорот на Џоко Караризов од Гевгелија УП2 09-105/20 од 17 јули 2020 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-190 од 19 мај 2020 година СЕ УСВОЈУВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-190 од 19 мај 2020 година СЕ ПОНИШТУВА и предметот се враќа на повторно разгледување и одлучување.
3. Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје да издаде Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Џоко Караризов од Гевгелија до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-105/20 од 17 јули 2020 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Жалителот го оспорува Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција бр. 11-190 од 19 мај 2020 година издадено од КЕЦ Гевгелија, поради долг за неовластено користење на електрична енергија.

На 9 август 2020 година Регулаторната комисија за енергетика се обрати до Електродистрибуција со барање за достава на правосилна пресуда издадена од надлежен орган од која може да се утврди дека има постоење на долг

На 4 септември 2020 година се одржа седница на Комисијата за постапување по приговори на која се разгледуваше следната документација:

Одговор на Приговор УП2 09-105/20 од 17 јули 2020 година со прилог:

- Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа бр. 11-190 од 19 мај 2020 година,
- БСП-1 Образец од 12 мај 2020 година

На 21 септември Електродистрибуција достави одговор со прилог:

- Приговор по пресметка 11-11/31 од 8 август 2008 година бр. 27-139/1 од 2 февруари 2012 година со прилози
- Записник за утврдување на неовластено преземање на електрична енергија бр.11-11/13 од 9 август 2008 година издаден од АД Електростопанство на Македонија, подружница Електродистрибуција Гевгелија со прилози
- Известување за раскинување на договор за снабдување со електрична енергија бр. 22-1083/1 од 26 август 2014 година со прилози
- Работен налог бр. 113573 од 28 септември 2016 година со прилог слики

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е основан.

Од доставената документација се утврди дека за неовластеното користење изготвена е пресметка уште во 2008 година (пред 12 години) на која Џоко Караризов приговарал, а за која не е доставен соодветен доказ дека е тужена односно дека е донесена правосилна пресуда од надлежен орган, за да би сметала за долг.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09 – 105/20
5 октомври 2020 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски